

Акционерско друштво за приредување игри на среќа
Државна лотарија
на Република Северна Македонија
Бр. 05-4336/1
15.06 2023 год.
СКОПЈЕ

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА СО
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Јуни 2023 година

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2022 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2022 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2022 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-33

Прилози:

- Годишна Сметка за 2022 година;
- Извештај од Работење за 2022 година



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

Скопје, 14.06.2023г.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2022 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува

ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2022, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2022 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно MPC 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2022 година.

Скопје, 14 Јуни, 2023 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска

УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,

Данче Зографска



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12.2022

	Белешки	2022	во 000 МКД 2021
Приходи од работење	5	337.201	345.593
Трошоци за сировини и материј.	6	(23.478)	(15.210)
Услуги		(162.709)	(131.701)
Останати трошоци од работење		(84.318)	(49.077)
Трошоци за вработени	7	(70.590)	(45.767)
Амортизација и вредносни усогласувања		(16.853)	(25.378)
Други трошоци		(3.449)	(763)
Добивка од редовно работење		(24.196)	77.697
Приходи од финансирање	8	499.860	287.951
Приходи од финансирање	9	(267)	(527)
Добивка пред оданочување		475.397	365.121
Данок од добивка	10	-	(8.278)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</u>		475.397	356.843
Останата сеопфатна добивка/загуба		-	-
Данок на сеопфатна добивка/загуба		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>475.397</u>	<u>356.843</u>
Заработувачка по акција		10.564	7.930

Овластено лице



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2022 година

во 000 МКД

	Белешки	31.12.2022	31.12.2021
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	493	569
Материјални средства	13	113.049	104.972
Финансиски вложувања	14	384.373	384.373
<i>Вкупно нетековни средства</i>		497.915	489.914
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	15	239.288	76.081
Побарувања од купувачи	16	68.812	47.062
Останати краткор. побарувања	16	54.418	45.425
Финансиски вложувања	17	92.543	-
Пари и парични еквиваленти	18	445.909	544.175
АВР		63.314	11.408
<i>Вкупно тековни средства</i>		964.284	724.151
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.462.199	1.214.065
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц. главнина)	19	276.355	276.355
Резерви		55.272	55.272
Премија на издадени акции		384.373	384.373
Акумулирана добивка		-	-
Добивка од тековна година		475.397	356.843
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		1.191.397	1.072.843
В ОБВРСКИ			
Краткорочни финансиски обврски	20	239.511	105.053
Краткорочни обврски кон добавувачи	21	15.733	12.931
Останати краткорочни обврски	22	6.262	6.288
Обврски за даноци, придонеси и др.	22	465	8.549
ПВР		8.831	8.401
<i>Краткорочни обврски</i>		270.802	141.222
<i>Вкупно обврски</i>		270.802	141.222
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.462.199	1.214.065



Овластено лице

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски Капитал	Премија на акции	Резерви	Акумулирана добивка	Добивка за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2021	276.355	384.373	55.272	-	402.479	1.118.479
Распред.на добивка	-	-	-	402.479	(402.479)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(402.479)	-	(402.479)
Распред.на добивка	-	-	-	-	-	-
Добивка за 2021 год.	-	-	-	-	356.843	356.843
Состојба 31.12.2021	276.355	384.373	55.272	-	356.843	1.072.843
Состојба 01.01.2022	276.355	384.373	55.272	-	356.843	1.072.843
Распред.на добивка	-	-	-	356.843	(356.843)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(356.843)	-	(356.843)
Промени по разни осн	-	-	-	-	-	-
Добивка за 2022 год.	-	-	-	-	475.397	475.397
Состојба 31.12.2022	276.355	384.373	55.272	-	475.397	1.191.397



Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

2022

2021

Паричен тек од деловни активности

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	475.397	365.121
Амортизација на нетековни средства	16.853	25.378
Платени-примени кам., пресмет. курсни разлики	11	(2)
Примени дивиденди	(494.403)	(282.944)
Платен данок на непризнаени расходи	-	(8.278)
Промени во обртни средства		
Зголемување на побарувања по сите основи	(82.649)	(4.311)
Зголемување за залихи	(163.207)	(65.300)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	2.802	4.155
Зголемување на останати обврски (освен за дивиде)	404	(936)
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(8.084)	6.846
	<u>(728.273)</u>	<u>(325.392)</u>
Нето приливи од деловни активности	(252.876)	39.729

Паричен тек од инвестициони активности

Набавка (Отуѓување) на нетековни средства	(24.865)	(10.213)
Краткорочни финансиски вложувања	(92.543)	-
Плаќања за долг. и останати вложувања	-	-
Примени дивиденди	494.403	282.944
Нето промени од инвестициони активности	376.995	272.731

Паричен тек од финансиски активности

Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни финан. обврски	134.458	86.950
Капитал и резерви	-	-
Исплатени дивиденди	(356.843)	(402.479)
Нето промени од финансиски активности	(222.385)	(315.529)

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти

(98.266) **(3.069)**

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период

544.175 **547.244**

Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период

445.909 **544.175**

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е Акционерско друштво, основано е на 26.06.2007 година, во Централниот регистар на РМ под ЕМБС 6436846. Седиштето на друштвото е во Скопје, на Бул. Гоце Делчев бр.8.

Основната главнина на друштвото се состои од 45.000 обични акции, со номинална вредност од 100 евра по акција, во сопственост на РМакедонија.

Основна дејност на друштвото е коцкање и обложување (92.00).

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје има добиено, согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), право за приредување:

Општи игри на среќа:

- Лото;
- Спортска прогноза;
- Лотарија;
- Инстант лотарија;
- Томбола и
- Наградни игри и

Посебни игри на среќа:

- Обложување на спортски натпревари;
- Обложување на спортски натпревари преку интернет.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е сооснивач и содружник на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РСМ-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје со доминантно учество од 51% од капиталот.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во поединечни финансиски извештаи за 2022 година, Друштвото ги презентира сопствените резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што вложувањата во подружницата со контролирачки интерес, ја евидентира по методот на главнина.

Друштвото на крајот на 2022 година има вкупно 71 вработени.

Поединечните Финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2022 година се усвоени од менаџментот на 10.03.2022 година.

1. Основа за составување на финансиските извештаи и значајни сметководствени политики

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изготвени во согласност со законските прописи на РСМ, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2022 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

2. 2.1. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на РСМ, во функционалната, национална валута на РСМ - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2022 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 2.2. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известиаи, а

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2022 години во денари

Валута	31.12.2022	31.12.2021
1 ЕВРО	61,4932	61,6270
1 УСА Долар	57,6535	54,3736

2.3. Признавање на приходи

Приходите претставуваат објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходите се прикажуваат намалени за вкalkулираното ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2.3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки. Приходот од лотариските игри е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите на играта.

2.3.2. Приходи од давање услуги

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот. Приходот од секоја игра на среќа е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите или исплатите од играње. Во друштвото приходите се признаваат во моментот на нивното остварување од страна на купувачите-консументите (во моментот на конзумирање на услугата- за игри на среќа и сл.) Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2.3.3. Приходи од камати

Приходите од каматите настанати од финансиски средства, по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.4. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност-приредување игри на среќа, плаќање посебни давачки, надоместоци во месечен износ за игри на среќа и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период. Сите набавки Друштвото ги врши согласно Законот за Јавни Набавки.

2.5. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

2. 6. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни

средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.7. Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РСМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

2.8. Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.9. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Издвојувањата за данокот од добивка се вршат годишно, на остварената добивка како основица, согласно прописите, по пропишана стапка од 10%. Согласно Законот за данок на добивка, данок од 10% се плаќа и на непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во однос на обврската за данокот на додадена вредност, а согласно член 23, точка 7 од Законот за ДДВ, е ослободен од плаќање ДДВ на игрите на среќа, без право на одбивка, односно влезните трошковни фактури ги признава со вклучен ДДВ, а на приходите остварени од организираните игри на среќа не пресметува ДДВ.

Друштвото согласно член 39 и член 54 од Законот на игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 4% на вкупните уплата на ЛОТО и СРЕЌНИ ТОПЧИЊА игрите на среќа, на КЕНО 20% од нето добивката, како и месечен надоместок од 30 евра, во денарска противвредност, по локација, а на инстантите во зависност од Правилата на играта.

2.10. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат материјалните и нематеријалните средства.

2.10.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за патенти, лиценци и заштитени марки ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти и друга документација, стручно оспособување и усовршување за отпочнување со вршење на основната дејност, како и права на софтвери и софтверски лиценци. Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат поцената на сите трошоци настанати до нивното стекнување.

Друштвото согласно член 7 од Законот за игри на среќа и забавни игри (Сл.весник на РМ 24/11...90/17 и Сл.весник на РСМ 251/22) има право за приредување на лотариски игри, а од Министерството за финансии на РСМ добива Решение за приредување игри на среќа со инстанти, за секоја серија поединечно.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност, се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, во еднакви годишни износи. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
-Лиценца и права*	2-20 години	50%-5%
-Комп.и други софтвери	4- 5 години	25%-20%

*Амортизација се пресметува на лиценците и правата кои имаат ограничен век на траење, на лиценците и правата кои немаат ограничен век на траење не се пресметува амортизација.

2.10.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опремата се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства,се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка а се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на нетековните материјални средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Градежни објекти	40-50 години	2,5%-2%
- Транспортни сред.	4-5 години	25%20%
- Опрема	5-10 години	20%-10%
-Компјутери	4-5 години	25%-20%

Материјалните средства недвижности, постројки и опрема се поделени, во групи, по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за Финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.11. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2.12. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средства за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

Плаќањата за изнајмување, друштвото ги признава како трошок за периодот на времетраењето на наемот во сопствената евиденција.

2.13. Залихи

(1) Залихите на готовите производи, материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност, а залихите на стоки се прикажуваат по нивната реализациона вредност.

(2) Ситниот инвентар се отпишува целосно или со 50% (за 2 години), при неговото ставање во употреба, во зависност од намената.

(3) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2.14. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2.14.1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувањата во: акции и удели во банки, во други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата од купувачи, пари и парични средства, позајмици на вработени и останати побарувања.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

а) Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

б) Заеми и побарувања

Депозитите во банки и друштва, дадените позајмици, побарувањата од купувачи, позајмици на вработени и останати побарувања. се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Друштвото, согласно Законот за игри на среќа (Сл.весник на РМ 24/11...90/17 и Сл.весник на РСМ 251/22) има обврска на посебна наменска сметка во банка, како резерва, заради исполнување на обврските кон учесниците на игри на среќа, како и обврските за јавни давачки и надомести, како и посебните давачки.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

в) Финансиски средства расположиви за продажба

Финансиските средства расположиви за продажба се не-деривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Се вклучуваат во нетековни средства освен ако раководството има намера да ги продаде во рок од 12 месеци од извештајот за финансиската состојба.

Стекнувањето и продажбите на финансиските средства се признаваат на датата на тргувањето, на која Друштвото се обврзало да купи или да продаде средство.

Почетно признавање

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

На секоја дата на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на секое финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположиви за продажба, значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство представува индикатор дека средството е оштетено.

Друштвото АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во 2021 и 2022 година немало финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби ниту финансиските средства расположиви за продажба.

Обврските и инструментите на главнина произлезени од друштвото се класифицира како останати финансиските обврски и инструменти на главнина во согласност со предметот на договорот од кој се произлезени и дефинирањето на финансиските обврски и инструменти на главнина.

2.14.2.1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината, издадени од друштвото, се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2.14.2.2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во обврски кон добавувачи и останати обврски како и финансиските обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Обврските кон добавувачи иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот ефективна каматна стапка.

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.15. Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 16. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото се признава по историска цена на денот на неговото регистрирање, и е еднаков на уплатениот капитал при основањето на друштвото.

2. 17. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

2 14 2 Финансиски обврски и инструменти на главница

2. 18. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во повеќе оперативни сегменти, што опфаќа активности од приредување на различни видови на игри на среќа. Приходите остварени од основна дејност се доминантни во вкупните приходи, а останатите приходи се незначителни и се поврзани со основната дејност, друштвото известувањето го врши поединечно, за секој оперативен сегмент.

2. 19. Споредбени показатели

Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 01.01 до 31.12.2022 година.

3. Сметководствени проценки

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

3.1. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

3.2. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. Управување со финансиски ризици

Видови ризици

Друштвото нема да применува посебни методи на дисперзирање на ризикот од неговите финансиски инструменти, сите добивки или загуби се признаваат во остварена добивка за тековната година, освен финансиските средства класифицирани како расположиви за продажба кои се признаваат во извештајот како останати сеопфатна добивка. Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се пазарниот ризик од промена на девизните курсеви, каматниот ризик како и кредитниот ризик, ликвидностен ризик, даночниот ризик и капиталниот ризик. Менаџментот на Друштвото го врши управувањето со ризици, насочен е во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е значително поврзано со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен. Менаџментот спроведува политика на навремено обезбедување на доволно девизни средства на девизните сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно IFRS 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Следната табела ја прикажува сензитивноста на нето добивката за 2022 година во однос на зголемување за 5% на денарот и намалување за 5% на денарот.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

	Зголемување 5%	Намалување 5%
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
ЕУРО	(46)	46
USA \$	-	-
НЕТО ПРОМЕНА	(46)	46

Друштвото не акумулира доволно готовина во ЕУР, а има обврски кон добавувачите во ЕУР. Следната табела ги прикажува деноминираниите средства и обврски на 31.12.2022 година:

	<u>Средства</u>	<u>Обврски</u>
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>
ЕУРО	52	4.123
	52	4.123

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по дел од земените странски кредити кои се врзани со SKIBOR, EURIBOR и LIBOR. Друштвото на 31.12.2022 година немало земени кредити.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловни активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од одреден број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

	во 000 МКД	
	31.12.2022	31.12.2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	1.014	1.122
Депозити и гаранции	92.543	-
Купувачи	186.544	103.895
	280.101	104.017
<i>Каматносни</i>		
Парични средства	444.895	543.161
Вложувања во друштва	-	-
	444.895	543.161
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	724.996	647.178
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Добавувачи и останати	270.802	141.221
	270.802	141.221
<i>Каматносни кредити со фиксна камата</i>		
Кредити	-	-
<i>Каматносни кредити со променлива камата</i>		
Кредити	-	-
	-	-
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	270.802	141.221

2) Ризик на финансирање

Ризикот дека друштвото нема да има соодветен готовински тек за навремено да ги подмири своите финансиски обврски. Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на сопствени средства како и преку користење на краткорочни и долгорочни кредити.

Менаџментот на друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која на крајот на 2022 година е како што следува:

	Во 000 МКД	
	2022	2021
Обврски по издадени инстанти	239.511	105.053
Парични средства и деп. во банки	445.909	544.229
Нето обврски / пари	(206.398)	(439.176)
Вкупен капитал	1.191.397	1.072.843
% на задолженост	-	-

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

3) Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот, до сега спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото на 31.12.2022 година според нивната доспеаност:

	до 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	445.909	-	-	-	445.909
Депозити/Гаранции	-	-	-	-	-
Купувачи и ост.	186.544	-	-	-	186.544
Вложувања	-	92.543	-	-	92.543
ФИНАН.СРЕДСТВА	632.453	92.543	-	-	724.996
Добавувачи и ост.	31.291	-	-	-	31.291
Остан.финан.обврски	35.927	191.609	11.975	-	239.511
ФИНАН.ОБВРСКИ	67.218	191.609	11.975	-	270.802
НЕТО	565.235	(99.066)	(11.975)	-	454.194

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот во период од пет години.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во предходниот период Друштвото има издвоено за резерви, согласно Статутот, 20% од запишаниот капитал.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Приходи од продажба во земјата	332.841	344.820
Приходи од остварени од поврзани друштва	2.692	600
Останати деловни приходи	1.668	173
Вкупни приходи од продажба	337.201	345.593

5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Игри		
НОВО ЛОТО	150.909	156.648
ЏОКЕР	20.995	21.521
СРЕЌНИ ТОПЧИЊА	11.480	26.266
КЕНО	3.942	5.809
БЕТ КЕНО	33.066	-
Инстант гребки		
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ	4.790	34.521
ЗЛАТНА РИПКА 7	27.460	27.738
ЗЛАТНА РИПКА 6	4.920	14.438
ДИЈАМАНТ 6	17.992	-
ДИЈАМАНТ 7	4.192	-
СЕФ 4/ СЕФ	-	2.600
ДИЈАМАНТ 4	-	3.089
ДИЈАМАНТ 5	313	17.687
ЗЛАТНА ТРЕСКА 2	-	75
СО СРЕЌА 2	18	8.826
ЕКО СКУТЕР	3.032	5.191
МИНИ & МАКСИ	-	2.285
БОН БОН	647	11.663
БОН БОН 2	5.927	-
АМОРОВА СТРЕЛА	2.177	6.463
АМОРОВА СТРЕЛА 2	8.414	-
БИНГО 10	7.002	-
МЕГА МИЛИОНЕР	9.400	-
ОСТРОВО НА СРЕЌА	8.518	-
ФРУТИ	7.647	-
ВКУПНО	332.841	344.820

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Потрошени суровини и материјали	12.145	11.093
Потрошена енергија	5.784	2.842
Отпис на ситен инвентар	5.549	1.275
Вкупно трошоци за материјали	23.478	15.210
Транспортни и комун. услуги	21.780	17.626
Одржување	11.344	5.148
Закупнини	13.968	10.957
Реклами и промоции	47.495	34.377
Провизии за продажба	67.383	63.209
Останати услуги	739	384
Вкупно трошоци за извршени услуги	162.709	131.701
Трошоци за вработени - бруто плати	58.733	43.627
Други трошоци за вработени	11.857	2.140
Вкупно трошоци на вработени	70.590	45.767
Амортизација	16.853	25.378
Надомести на членови на одбори	4.630	1.770
Спонзорства и донации	25.630	2.867
Репрезентација	1.061	165
Осигурување	176	1.044
Банкарски провизии	677	548
Платени посебни давачки и надомести	29.142	31.877
Даноци, придонеси и такси	1.081	917
Професионални услуги	21.921	9.889
Вкупно останати трошоци од работење	84.318	49.077
Надомести на штети, казни, пенали	441	176
Отписи	2.550	-
Останати трошоци	458	587
Вкупно трошоци на продажба	361.397	267.896

7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Нето плати	38.788	28.926
Даноци на плати	3.474	2.518
Придонес-пензиско на плати	16.471	12.183
Вкупно трошоци за плати	58.733	43.627
Останати надомести на вработени	11.857	2.140
Вкупно трошоци за вработени	70.590	45.767

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Приходи од вложувања во поврзани друштва	494.403	282.944
Камати	4.961	4.998
Позит. курсни разлики	3	9
Останати приходи од финансирње	493	-
Вкупни приходи од финансирање	<u>499.860</u>	<u>287.951</u>

9. ТРОШОЦИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Затезни камати	242	514
Негативни курсни разлики	25	13
Вкупно расходи од финансирање	<u>267</u>	<u>527</u>

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Добивка пред оданочување	365.121	365.121
Даночно непризнаени реклами-репрезентација	148	148
Останати непризнаени расходи по ДБ	458	458
Основа за данок на добивка - 10%	<u>365.727</u>	<u>365.727</u>
Даночно намалување	(282.944)	(282.944)
Основа за данок на добивка	<u>82.783</u>	<u>82.783</u>
Вкупно данок на добивка	<u>8.278</u>	<u>8.278</u>
Даночно ослободување	(7.884)	(7.884)
Вкупно данок на добивка	<u>394</u>	<u>394</u>
Ефективна даночна стапка	0,1%	0%

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

На Собранието на акционери на Друштвото, одржано 2022 година нето добивката од 2021 година во износ од 356.842.603,00 мкд е распределена како што следува:

Статутарни резерви	-
Дивиденда	<u>356.842.603</u>
Вкупно	<u>356.842.603</u>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

Опис	Софтвер за игри на среќа	Софтвер и др.	Други вложу	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба 31.12.2021	57.413	8.156	-	65.569
Набавки во тек на година	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	57.413	8.156	-	65.569
Исправка на вредност				
Состојба 01.01.2021	47.261	6.119	-	53.380
Амортизација 2021	10.152	1.468	-	11.620
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2021	57.413	7.587	-	65.000
Набавна вредност				
Состојба 01.01.2022	57.413	8.156	-	65.569
Набавки во тек на година	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	57.413	8.156	-	65.569
Исправка на вредност				
Состојба 01.01.2022	57.413	7.587	-	65.000
Амортизација 2022	-	76	-	76
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	57.413	7.663	-	65.076
Нето вредност на 31.12.2021	-	569	-	569
Нето вредност на 31.12.2022	-	493	-	493

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Градежни објект	Опрема	Аванси за нт.	Инвестиции	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2021	108.652	160.477	-	-	269.129
Набавки во тек на год.	1.717	8.439	-	57	10.213
Пренос од инвест. во тек	-	57	-	(57)	-
Расходи и отуѓувања	-	(7.816)	-	-	(7.816)
Состојба 31.12.2021	110.369	161.157	-	-	271.526
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2021	29.177	131.436	-	-	160.613
Амортизација	2.727	11.030	-	-	13.757
Расходи и отуѓувања	-	(7.815)	-	-	(7.815)
Состојба 31.12.2021	31.904	134.651	-	-	166.555
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2022	110.369	161.158	-	-	271.527
Набавки во тек на год.	1.395	22.341	-	1.129	24.865
Пренос од инвест. во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	(3.702)	-	-	(3.702)
Состојба 31.12.2022	111.764	179.797	-	1.129	292.690
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2022	31.904	134.651	-	-	166.555
Амортизација	2.967	13.810	-	-	16.777
Расходи и отуѓувања	-	(3.691)	-	-	(3.691)
Состојба 31.12.2022	34.871	144.770	-	-	179.641
Нето вредност на 31.12.2021	78.465	26.507	-	-	104.972
Нето вредност на 31.12.2022	76.893	35.027	-	1.129	113.049

14. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД
31.12.2021

	31.12.2022	31.12.2021
Долгорочни вложувања во друштва	-	-
*Долгорочни вложувања(позајмици)	384.373	384.373
Вкупно долгор. Финансиски вложувања	384.373	384.373

*Долгорочните вложувања се во подружница со 51% удел на ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

15. ЗАЛИХИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Материјали и суровини	451	362
Залиха на трговски стоки	238.837	75.719
Вкупно залихи	239.288	76.081

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Побарувања од поврзани субјекти	346	54
Побарувања од купувачи од земјата	68.812	47.062
Сомнителни и спорни побарувања	12.363	12.363
Вредносно усогласување	(12.363)	(12.363)
Побарувања од дадени аванси	1.138	891
Побарувања од даноци, придонеси	8.371	7.923
Побарувања од вработени	345	284
Аванси за мали добивки	44.218	36.273
Однапред платени трошоци	63.314	11.408
Вкупно побарувања од купувачи	186.544	103.895

17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Краткорочни вложувања во друштва *	92.543	-
Останати краткорочни вложувања	-	-
Вкупно краткорочни вложувања	92.543	-

* Со Договор бр.03-1442 од 25.02.2022 година е дадена безкаматна позајмица на АД ЕСМ, на шест месеци, во износ од 1.500.000,00 евра, со залог на недвижен имот.

18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Пари на денарски сметки во банки и во благајна	445.799	479.796
Пари на девизни сметки во банки и во благајна	9	52
Пари на денарска наменска сметка во банка	101	64.327
Други парични средства	-	-
Вкупно парични средства	445.909	544.175

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

19. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственик	01.1.2022	%	промена	31.12.2022	%
	број на акции			број на акции	
Влада на Република Македонија	45.000	100,00%	-	45.000	100,0%
Вкупно	45.000	100%	-	45.000	100%

Капиталот на Друштвото е составен од 45.000 обични акции, со вредност од 100 евра по една акција. Во Централниот регистар на РМ капиталот на Друштвото е запишан во евра, а во сметководствената евиденција е впишан во денари во износ од 276.355.350,00 мкд.

ПРЕМИЈА НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ

Во 2013 година друштвото основа ново друштво - подружница, ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА ДОО - Скопје со учество од 51%. Како содружник, во новооснованото друштвото го пренесе правото на организирање видео игри на среќа и ексклузивното две годишно право на организирање интернет игри на среќа кое е проценето од овластен проценувач во вкупна вредност од 6.244.898,00 ЕВРА или 384.373.472,00 мкд, како вредност на сопствениот удел во новото друштво.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, право на организирање видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на Друштвото. Дополнително, зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
*Краткорочни обврски - фонд за игри	239.511	105.053
Краткорочни кредитни обврски	-	-
Останати краткорочни финансиски обврски	-	-
Вкупни краткорочни кредитни обврски	239.511	105.053

*Краткорочните финансиски обврски се однесуваат на фонд од нереализирани добивки во игрите на среќа од инстанти во тековна продажба.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Поединечни Финансиски Извештаи

21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Добавувачи во земјата	14.800	8.756
Добавувачи во странство	933	4.175
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	15.733	12.931

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Краткорочни обврски кон поврзани субј.	545	160
Примени аванси; Обврски за депозити	368	374
Обврски за нето плати и др. Обврски кон вработ	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	-
Обврски за тековни даноци	465	8.549
Обврски за дивиденда	-	-
Останати обврски	5.349	5.753
Одложени трошоци	8.831	8.401
Вкупни други краткорочни обврски	15.558	23.237

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје
 Поединечни Финансиски Извештаи

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје*

01.01/31.12.2022 промет	31.12.2022 побарувања	во 000 МКД 31.12.2022 обврски
2.692	346	545
<u>2.692</u>	<u>346</u>	<u>545</u>

*ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА.

	31.12.2022	во 000 МКД 31.12.2021
Исплати на членови на Управен Одбор	3.590	1.929
Исплати на членови на Надзорен Одбор	3.962	2.386
	<u>7.552</u>	<u>4.315</u>

24. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото до 31.12.2022 година има судски спорови како тужена страна во вкупен износ од 483.445,00 мкд. По тужбите Друштвото нема извршено резервирања за можните обврски.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Друштвото на 31.03.2023 година изврши регистрација на друштво-подружница за приредување игри на среќа на ВЛТ апарати под името НОВА ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА - НОВО ВЛТ ДОО Скопје. Во НОВО ВЛТ ДОО, АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА е сопственик на удел од 51% во износ од 5.085.495,00 ЕУР, на остатокот од 49%, во износ од 4.885.103,00 ЕУР представува удел во сопственост на ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Основањето на новото друштво е извршено по потпишан Договор за заедничко вложување со ХТЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, на 24.08.2022 година.